

ЛЕНЧЕ АНДОНОВСКА

ПРИВАТНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВО БИТОЛА



Битола, 2006.

Издава

*Национална установа – Универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“
Битола*

За издавачот

Науме Ѓорѓиевски

Автор

Ленче Андоновска

Соработници

*Ѓорѓана Пешевска
Науме Ѓорѓиевски
Благој Николов*

Рецензенти

*Анеџа Стефановска
Анастасија Милевска*

Лектура

Богомир Наумоски

ЛЕНЧЕ АНДОНОВСКА

ПРИВАТНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
ВО БИТОЛА

Национална установа – Универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ – Битола
2006.

CIP - Каталогизација во публикација
Национална установа - Универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“, Битола

027.1(497.7)

АНДОНОВСКА, Ленче

Приватните библиотеки во Битола / Ленче
Андоновска. - Битола : Национална
установа-Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ 2006. - 98 стр. : илустр. ; 20 см

Тираж 300. - Регистар

ISBN 9989-9702-5-4

а) Библиотеки, приватни - Битола
COBISS.MK-ID 7826369

*На насловната страница:
Од фондој на библиотеката на Митрополиј Пресјанско-пелагониски и
администратор Австралиски и Новозеландски г. Петар*

Наместо предговор

Одамна за Битола важи сентенцијата најградскиот град во Македонија. Ако е тоа така, во што би се одликувало она најградското? Покрај другото, секако е и битниот сегмент – културата, во чиј составен дел спаѓа и библиотекарството.

Во периодите од окупаторските режими немало централна библиотека во градот, што зборува за „грижата“ на „ослободителите“ за образованието на населението преку книгата. Таквата состојба темелно се изменува со воспоставувањето на домашната месна власт која, покрај другите културно-образовни институции, ја формира и градската библиотека, денес НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Нејзината присутност во градот е видлива по многу нешта. Благодарение на нејзините раководни кадри и ентузијазмот на вработените, уште од својот почеток бележи нагорни чекори. Тоа се гледа не само по зголемувањето на книжниот фонд, туку и по многу други активности со кои го заслужува и својот назив: Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Покрај современите методи на работа (компјутеризација, автоматизација на библиотечните процеси, формирање на роднокрајното одделение и сл.), Библиотеката мошне одамна, уште во далечната 1966 година, ја збогати издавачката дејност на градот со Зборникот „Климент Охридски“, потоа и со Зборникот на трудови од научниот собир „Библиотекарството во Битола и Битолско“, за да понатаму, со редовното издавање на ретроспективната роднокрајна библиографија на „Битолски весник“, библиографијата на монографски публикации „Битоланизвеките“, персоналната библиографија „Владимир Костов“, гласилото „Библиотечен тренд“, како и со многу други дејности (промоции, предавања и сл.), сето тоа претставува едно голе-

мо остварување. Со Зборникот од Симпозиумот истражено е и презентирано културното богатство на градот во минатото, регистрирани се најзначајните библиотеки, нивната содржина и најжалосното, нивната најчеста пропаст.

Деновиве, со издавањето на публикацијата „Приватните библиотеки во Битола“, се прави едно природно надополнување на тој Зборник, со што Битола се согледува во едно подруго светло од порано. Идејата за една ваква публикација, патем кажано, е единствена во земјава. Вработениот кадар, односно вишиот библиотекар Ленче Андоновска со своите соработници Гордана Пешевска, Науме Ѓоргиевски и Благој Николов, конкурирале на проектот „Истражување во приватните библиотеки во Битола“ во Министерство за култура на РМ, по чие одобрение во рок од една година го реализирале успешно.

Целта на истражувачката група била да ги регистрира постојните приватни библиотеки во градот до наши дни. За остварувањето на идејата се послужија со модерните средства на информирање укажувајќи ја нивната цел, т.е. се обратиле до масовните медиуми преку кои ги поканиле граѓаните што поседуваат свои библиотеки да им дадат информации за сопствените библиотеки. Одзивот бил мошне голем. Така, откако биле регистрирани пријавените лица, со претходна најава, биле посетени нивните домови и, со нивна дозвола, бил направен увид во профилот на секоја приватна библиотека.

Опфатени се 40 лица чии библиотеки поседуваат над 1000 наслови. Со таквиот критериум била направена извесна редукција и биле застапени само најквалитетните, со што не значи дека во догледно време сега изоставените не ќе бидат вклучени.


Публикацијата, покрај регистрацијата на приватните библиотеки во Битола, има и историски прилог кон културната историја на градот, кој токму и со вакви потфати ја прави Битола најградскиот град.

Презентираните приватни библиотеки се хетерогени. Ги има сосема стручни (Никола Христовски – биологија, Јане Димулковски – медицина, Владимир Костов – литература и сл.), но и такви кои се општи од повеќе области (како таа на Борче Радевски, д-р Душко Константинов и сл.). Некои од овие библиотеки се создавани од едно лице (митрополитот преспанско-пелагониски и администратор австралиски и новозеландски г. Петар), но некои претставуваат семејни од една или две, па и три генерации (Константинови, Бомбол).

За публикацијата и нејзините автори секоја пофалба зашто на време се сетиле да извршат проучување, истражување и регистрирање на приватните библиотеки и да се дадат најважните податоци на создавачите на тие библиотеки како не би се забравиле, што беше случај порано. И не само тоа, туку тие создавачи поставија цврста основа за своето поколение да ја надградува, збогатува библиотеката, создава навика за читање кое само по себе претставува издигнување на личноста на повисоко културно ниво.

На библиотечниот кадар во НУУБ, „Св. Климент Охридски“ - Битола му посакуваме натамошни успеси и пријатни изненадувања како што е публикацијата, „Приватните библиотеки во Битола“.

Ѓорѓи Димовски - Цолев



Битола е културен центар во Република Македонија, град со многу бурно историско минато. Од мала словенска населба во 1014 година, станала престолнина на македонската држава. Понатаму, низ историјата, Битола имала и денес има значајна културно-просветна, економска и политичка улога во регионот и во државата.

Со оглед на значењето што го имала Битола во XIX и почетокот на XX век, во градот биле отворени девет дипломатски конзуларни претставништва на девет европски и балкански држави, и тоа: Австрија, Англија, Бугарија, Грција, Италија, Србија, Романија, Русија и Франција.

Во своето постоење Битола често ги добивала своите епитети, и тоа: како конзулски град, град на старата архитектура, универзитетски град и уште многу други епитети кои го красат градот Битола.

Битола е познат град во кој отсекогаш се негувала традицијата кон книгата и пишаниот збор. Во таа насока се чини дека библиотеките, како институција, толку многу придонеле за зачувување на минатото, одржување на сегашноста и обезбедување на иднината. За да ја разбереме оваа улога на библиотеките како вистински духовни стожери, треба да продреме малку во минатото и да ги расветлиме корените на библиотекарската традиција во Битола.

Честите промени на власта во овој крај воделе до уништување на претходно создадените културни богатства, при што страдале и книгите како потврда на јазикот, но во исто време истите тие освојувачи создаваат свои библиотеки. Така постојат податоци дека првата османлиска библиотека на Балканот е создадена токму во Битола во

1434 – 1435 година. Развојот на овие библиотеки по медреси се следи и зголемува и во наредните векови.

Една од највпечатливите страници од животот на Османлиската империја во овој град е космополитизмот и лексичкото шаренило.

Постоењето на разнообразните библиотеки се силна потврда за тоа. Еврејската заедница во Битола е оформена после 1492 година, а веќе во 1496 година е формиран значаен книжевен центар, но и богати библиотеки во двете големи синагоги Арагон и Португал. Постојат податоци дека во 1847 година изгорела богатата грчка библиотека, најбогата по атинската, сместена во денешното основно училиште „Гоце Делчев“.

Покрај неа имало и богата влашка библиотека.

Во XIX век во францускиот конзулат била формирана и првата француска библиотека.

Првото читалиште во Битола е отворено во 1860 година. Во 1881 година, по иницијатива на младината од Битола, повторно се отвора читалиштето со име *Просвештение*.

Токму тоа читалиште, со оглас од 8 април 1881 година, се обраќа до сите граѓани да ја поддржат иницијативата за создавање читалишна библиотека. Бурниот револуционерен бран што кон крајот на XIX век ја зафаќа цела Македонија не ја одминува ни Битола.

За одбележување е периодот кога се поставени основите на ВМРО во 1894 година, па до легендарното народно-ослободително востание на македонскиот народ – Илинден 1903 година. Во тој период секое село во Битолско доби учител, училиште и библиотека.

Во деведесеттите години на XIX век се формираат повеќе околиски библиотеки. По жестоките илинденски пеплишта, во кои најмногу страдаа културно-просветните и јавни институции, што значи и библиотеките и читалиштата, библиотекарството во Битола и Битолско не можеше да се соझे.

Меѓу двете светски војни се отвораат читалишта и библиотеки со прогресивен карактер и режимски денационализаторски, со кои српскиот режим ја спроведувал својата класно-буржоаска идеологија.

Првите читалишта и библиотеки, отворени по директива на српскиот режим, носеле име граѓански читални, граѓански клубови и граѓански касина.

Покрај нив владеачкиот режим отворил и повеќе народни и училишни библиотеки.



Зграда со надворешна елеганција од времето на просперитетот на Битола

Во 1929 година се формира Руска библиотека.

Во истиот период активно работи и библиотеката при Работничката комора во Битола, а во Гимназијата скоевската организација имала своја библиотека.

Во текот на Втората светска војна во Битола е видлив владеачкиот бугарски режим како преку културно-просветните установи, така и преку библиотекарството.

Покрај овие библиотеки работаат библиотеки по разни друштва и училишта, но и голем број приватни библиотеки.

Покрај основањето на народните библиотеки во Македонија, во градот Битола постоеле и постојат поголем број приватни библиотеки кои до денес не биле истражени и не им се знае точниот број.

Битола е универзитетски град со многу долга традиција и расадник на кадри кои во своите домови поседуваат најразлична литература, односно располагаат со приватни библиотеки кои досега не се истражени. Истражувањето се вршеше по претходен договор со сопствениците на приватните библиотеки и по нивна дадена согласност за истото.

Битола е град за кој може слободно да се каже дека треба да се гордее со своите граѓани кои макотрпно собирале книги, истите ги зачувале и денес претставуваат огромно богатство, како лично за нив така и за градот Битола и пошироко.

Со гордост истакнуваме дека за првпат се истражени приватните библиотеки во Битола и со тоа дојде до израз и се покажа и докажа добрата соработка со сопствениците на приватните библиотеки, кои доста долго и грижливо се труделе и собирале непроценливо богатство.

Можеби останаа и други приватни библиотеки во градот кои не се истражени и не се во списокот на приватните библиотеки во оваа книга. На истите, доколку ги има, им се извинуваме поради немање информации за нив, односно не се јавија на известувањето кое одеше по локалните јавни медиуми, или не добивме сознание од други извори за нив. Се надеваме дека во наредниот период, во некоја следна фаза, доколку има и други приватни библиотеки кои не се евидентирани, истите ќе бидат истражени.



Библиотеката во 1974 г.

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ

Им благодарам на сопствениците на приватните библиотеки за убавиот прием од нивна страна и подготвеноста за соработка со тимот кој го реализира истражувањето.

Авторот

Сопственици на приватните библиотеки во Битола

Д-р Душан Хр. Константинов

Располага со 25.000 наслови и 30.000 примероци монографски публикации.

Библиотеката е семејна и му припаѓа на семејството Константинови.

Прва генерација која започнала да ја оформува оваа приватна библиотека се брачните другари: Христина (наставник) и Христо (правник) Константинови.

Втора генерација за продолжување со развој на приватната библиотека се синовите Душко, Милош и Ѓорѓи Константинови.

Трета генерација се внуците Христо, Бранимир и Богомил Константинови.


Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- поседува литература од сите области,
- најразлични видови енциклопедии,
- слики и плакати од изложби во изобилие.

Има многу раритетни книги, и тоа:

- Библија, 1897 година,
- Kir'an, 1969 година,
- Handwörterbuch alte testament, 1962 година,
- Енциклопедији на германски јазик, 1938 година,
- Библија еврејска Biblia hebraika, 1967/77,
- Руска книжевност, 1947 – Београд, од њочейќа до Љермонтова,
- Делајќа на Шекспир во оригинал од London Oxford University Press New York Toronto,
- Видео записи – 2 ленти од Милтон Манакви во оригинална верзија.



Раритетна книга од библиотеката

Поголемиот дел од фондот е на англиски, руски, германски, српски и хрватски јазик, а помал дел од книжниот фонд е на македонски јазик.

Целокупниот книжен фонд е потпечатен со печатот на нивната семејна библиотека.



Дел од библиотеката на Константинови

Митрополит Преспанско-пелагониски и администратор Австралиски и Новозеландски г. Петар

Располага со 5000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова и собирана од неговото детство од кога бил ученик, студент и до ден денес.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- претежниот дел од книжниот фонд е стручна богословска литература;
- филозофија, историја на уметноста, црковна уметност;
- речници на англиски јазик, италијански јазик, старогрчки јазик, латински јазик и др.;
- речници граматички;
- енциклопедии од областа на богословијата;
- општа енциклопедија;
- енциклопедија од Ларус;
- енциклопедија на Руската православна црква во 9 тома;
- периодични публикации, и тоа богословски, околу 10 наслови.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, а преостанатиот дел од книжниот фонд е на македонски, руски, англиски, италијански и грчки јазик.

Посебно драги книги му се:

- Делата на св. Отци на руски јазик;
- Собрани дела на св. Јован Златоуст – на руски јазик,
- Евангелие престолно, 1875 год.;
- Прирачник за црковно пеење,
- и книги со црковни проповеди.



Евангелие од 1875 г. и детал од Собраните дела на св. Јован Златоуст

Тоде Ѓоревски
новинар

Располага со 5000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а мал дел има со посвета, како на пример со посвета од жената на Данило Киш.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски класици,
- историска литература,
- собрани дела од Достоевски,
- комплети книги,
- антологии на поезија и раскази на светски јазици,
- добар дел од книжниот фонд е од уметноста,
- критики – книжевност,
- шест енциклопедии,
- околу 10 речници,
- периодични публикации (списанија) кои се комплетираны и тоа: „Книжевност“ – белградско, „Градина“ од Ниш, „Савременик“ и др.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, а преостанатиот дел од книжниот фонд е на македонски, француски, руски, бугарски, англиски, полски, грчки и турски јазик.



Раритетна книга од библиотеката

Борче и Радица Радевски

архитект и професор

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нивна, односно семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а мал дел им се посветени од авторите и фамилијарно наследени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од најпознати светски и македонски автори, односно во добар дел е пратен трендот во издаваштвото;
- комплети книги;
- книжевни критики;
- стручна литература од областа на архитектурата;
- стручна литература од областа на теоријата на политиката, филозофијата;
- стручна литература од областа на теологијата и скоро сите религии;
- стручна литература од областа на теозофијата, и тоа постари книги на бугарски јазик;
- литература од областа на етнологијата;
- мемоарска литература од сите области;
- стручна литература од областа на економијата; односно практична економија;
- литература од областа на алтернативната медицина, од областа на психологијата од повеќе цивилизации;

- стручна литература од областа на антропологијата и сè што припаѓа во таа област;
- светска митологија;
- стручна литература од областа на педагогијата;
- речници;
- енциклопедии во голем број од најразлични области.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српскохрватски и англиски јазик, а останатиот дел е на македонски, бугарски и др.

Библиотеката е средена по области и располага со најнови изданија.



Фрагмент од богатата приватна библиотека на семејството Радевски

Д-р сци. Борис Ангелковски

редовен професор на Факултетот за биотехнички науки

Располага со околу 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, од букинистите и од редовна продажба.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски класици, и тоа на руски, француски, англиски, италијански, бугарски и српскохрватски јазик;
- од областа на религијата;
- енциклопедии од областа на природните науки, и тоа ветерина, медицина, земјоделе;
- општи енциклопедии;
- монографии за градови и други населени места, за личности (специјализирани);
- над 25 речници, од кои најголемиот дел се на француски јазик, а помал дел на англиски, германски, руски, чешки, полски, италијански и турски јазик;
- периодични публикации, и тоа голем дел на периодични списанија од белетристика и стручна литература;
- поседува Збирка на нумизматика и филателија кои се собирани по разни поводи.

Поседува доста раритети, и тоа:

- *Речник на француски јазик*, 1893 година;

- *Основи на земјоделството*, 1925 година на француски јазик,
- *За македонскиот фронт*, 1935 година на германски јазик, со илустрации од еден германски војник од Битола и југозападниот дел од РМ,
- *Библијата* преведена од Вук Караџиќ, 1950 година;
- Поетски дела на Џон Милтон (*Poetical works of John Milton*) – оригинална верзија од почетокот на минатиот век,

Посебно драги му се:

- *Брошура* за Св. Димитрија од 1930 година,
- *Poetical works of John Milton*,
- *Cours Elementaire De Zoologie* – 1921,
- *Le Ossa*, 1923

Поголемиот дел од фондот е на македонски, српскохрватски, бугарски, француски и руски јазик, а мал дел од книжниот фонд е на германски јазик.



Дел од раритетните книги во библиотеката на проф. д-р Ангелковски

Проф. д-р Божидар Маслинов

Располага со 4000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- книжевна критика;
- литература од областа на уметноста претежно на македонски јазик;
- стручна литература од областа на религијата од 1930 година;
- стручна литература од областа на природните науки – хемијата;
- литература од областа на историјата од Институтот за национална историја скоро од сите комплекти;
- мемоарска литература од Черчил, Темпо и сл.;
- зелена библиотека;
- комплекти на книги во голем број;
- енциклопедии;
- речници;
- книги од нумизматика;

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски јазик, а мал дел и на светски јазици.



Омилена книга на проф. д-р. Масликов

Снежана и Тоде Петревски

професор и новинар

Располага со 4000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

За нејзиното збогатување и надополнување со нови наслови на книги придонесуваат ќерките Андријана и Даниела (адвокат и професор).

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна од светските саеми, како на пример од Дизелдорф, од Белград, од Скопје и др., а има и дел подарени книги.

Поседуваат Библија со посвета од Негово Блаженство Архиепископ Охридски и Македонски г. г. Стефан.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- детска литература;
- роднокрајна литература;
- стручна литература од теорија на литература и литературна критика;
- историска литература (писма, интервјуа, од времето на Јосип Броз Тито);
- литература од областа на религијата, етиката;
- литература од областа на уметноста (музеите во светот);
- литература од областа на филозофијата, психологијата, симболија;

- книжевна критика;
- енциклопедии;
- речници;
- ракописи од стручна литература и критики;
- аудио и видео записи за Радован Павловски;
- драматизација од светски автори;
- материјали од дебатни емисии по настава и литература.

Поседуваат и раритени книги, и тоа:

- Библија, превод на Новиот завет, 1916 година,
- Првото издание на *Везилка* од Блаже Конески, на германски јазик;
- Прво југословенско издание на *Трисџан и Изолда*;
- од Ѓилас оргинална книга, 1946 година;
- второ издание на Зборникот на народни умотворби на Миладиновци,



Раритетни книги од библиотеката

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српско-хрватски јазик, а помал дел на француски и англиски јазик.

Посебно им се драги делата на Методија Фотев и со љубов пристапуваат кон неговите дела.



Дел од библиотеката на фамилија Петревски

Проф д-р Трајко Огненовски

Располага со 4000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- стручна литература од областа на литературата;
- еден дел од стручната литература е во копирана форма;
- поседува бројна детска литература и во повеќе наврати има подарувано од неа на О.У. „Стив Наумов“ – Битола;
- енциклопедија од Ларус, Просветина енциклопедија;
- речници на бугарски, српски, англиски и француски јазик;
- литература од областа на хуморот и смеата;
- книжевни критики;
- комплети на книги (собрани дела) во поголем број од светски класици и домашни автори;
- енциклопедии и други видови.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски јазик, а мал дел и на светски јазици.



Раритетна книга од библиотеката

Владимир Костов

писател

Располага со 3000 наслови и 3200 примероци монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а добар дел му се со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:


- белетристика од најпознати светски и македонски автори;
- собрани и избрани дела во поголем број;
- книжена критика;
- поезија;
- стручна литература од областа на филозофијата;
- историска литература за Битола;
- лектирни изданија за основно и средно образование;
- лексикони од разни области;
- енциклопедии, и тоа: *Просветина енциклопедија Бријаника*, *Ко је ко у Југославији* и др.;
- речници;
- плакати и дипломи.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме:

- *Грамашика* на Кепески;
- Старо издание на Библијата;
- Максим Горки на руски јазик;

- Грчки митови од Грејс;
- На Дрини ђуџија од Иво Андриќ, прво издание.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.



Ракописи од писателот Владимир Костов

Никола Кочовски

писател

Располага со 3200 наслови монографски публикации и 80 сопствени примероци на издадени книги.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и со посвета.


Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
 - голем број комплети на дела, нобеловци и други класици;
 - зборници од 1948 година па наваму (за разни избори на литература);
 - голем број периодични списанија;
 - списанија од областа на литературната продукција (скоро сите);
- Списанието „Нов ден“ од првите броеви од 1945 година сè до последниот број;
- Списанието „Современост“ од 1949 година сè до последниот број;
- комплетираны дела на поголемиот дел македонски писатели од нивните први пројави;
 - книжевна критика.

Љубовта кон книгата паралелно се развиваше со интензивното читање на избори од светската класика, како на пример Чарлс Дикенс со неговите романи.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик, а има и на српскохрватски јазик и на светските јазици.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.



Ракописи од писателот Никола Кочовски

Методија Размовски

професор

Располага со 3000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а добар дел му се со посвета, и тоа околу 1000 наслови.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- собрани избрани дела во поголем број;
- зелена библиотека (светска класика) 50 тома;
- собрани избрани дела 52 комплети;
- поезија;
- стручна литература од областа на историјата;
- стручна литература од областа на земјоделството;
- лектирни изданија за основно и средно образование;
- лексикони 10 од различни области;
- енциклопедии од: *Ларус*, *Просветина* во 3 тома, *Бриџаника* во 10 тома и *Збирка музеи* во 2 тома,
- речници.

Поседува грамофонска плоча со поезија од Блаже Конески и дела од Мирослав Крлежа на македонски јазик.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а мал дел е на српскохрватски јазик и др.

Фронтиспирити забори 2т.
 Вујанковиќ
 Маи. речник
 Кувари - целосно извојување
 Златна речница (околу 100 кр.)
 Куќа на Крсти и Косеј.
 Л. Кочичев
 Гласот, ситно и белица
 Целосно извојување за Младен
 Мисловите на Век - 3т.
 (резултатот од Мет.)
 Други цорички извојувања околу 2.000
 книги

Се и се библјотечки спомени
 околу 3.000 наслови (дод. еф.)
 (не е се целосно илустрирано)
 според некои класификации

Л. Андоновска

Дел од списокот на книги во библиотеката

Доне Пановски

професор

Располага со 3000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има доста и со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- роднокрајна литература,
- комплети книги,
- историска литература,
- економски енциклопедии,
- шест енциклопедии,
- десет лексикони,
- речници на повеќе светски јазици,
- периодични публикации.

Библиотеката е добро подредена по области и средена на метални полици во два реда.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски јазик.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.

Доне Пановски

РАМПО ЛЕВКОВ

Комисијата на агитпроп на Месниот комитет на КПЈ во Прилеп вршеше подготовки којата 1941 година да се прослави со извесна полна атмосфера, да се водат политички разговори, да се рецитираат револуционери песни и воопшто да зајакнува борбениот дух кај народот, наместо настојувањето на окупаторот да ја консолидира фашистичките власти. Таа цел членот на комисијата за книжевен агитпроп Петар Здравковски се обрати на Рампо Левков да напише нешто, зашто знаеше дека Левков занимава и се пишувае песни. Така беше напишана поемата "Бабуна" од младниот прилепски адвокат Рампо Левков. Кога во еден декемвриски ден 1941 година Левков дојде од Здравковски дека се бара такво нешто, се запраша: "Колку метра да биде долгата поемата", а наредниот ден некој го напишана "Бабуна" и дадена на умотоување. Така интелигентниот адвокат прекрасниот борец и партиски организатор дојде уште една задача кој ја изврши со голема одговорност и чувство на гордост што ќе напише уште една песна за страдањата на својот народ. Бевме уште една, зашто се знае дека Левков напишал и други песни, но тие не се сочувани.

Поемата "Бабуна" е пишувана во пет дела и има вкупно 160 стихови. За мого поетот ги вел стиховите од народната песна: "Дадн ти жално за твојата мајка, / Стојаше, брво, војвода, брво / - Мојата мајка Б на планина". Во силата на планината, во нејзината непокорност поетот икарнирал судбината на својот народ. Стои старата планина извисена, задумана, гледа како студенило ги гали подивата родни, дури и смртта неа зазира.

Но тешка ти тага тешка,
Тешка ти болка на гради,
Па вевдек јачини и бучини
и лесе сонзи потони!

Ракописи од Доне Пановски донирани во библиотеката

Марија и Илија Алушевски
професори

Располага со 2500 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а има дел кои им се подарени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати автори;
- лектирни изданија;
- збирки од областа на етномузиката;
- народни и забавни песни;
- народни приказни од Марко Цепенков;
- добар дел од книжниот фонд е од областа на фолклорот и етнологијата;
- речници на руски, англиски и германски јазик;
- енцикопедии;
- монографии за градови и личности;
- голем број на значки, беџеви кои се подредени во посебни папки.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик, а помал дел е на српскохрватски, руски и бугарски јазик.



Авторски труд на сопственикот

Радован П. Цветковски

писател

Располага со 2100 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а мал дел се книги со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- книжевни критики,
- историска литература,
- стручна литература од областа на природните науки,
- комплети книги,
- речници,
- енциклопедии.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски, српски и хрватски јазик, а останатиот дел на француски, англиски, германски, влашки и на други јазици.

Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде се чуваат по стандарди и прописи.

ПРИКАЗНИ СД ЛСЗЈ
- ракопис -

Присвојба на МУБ „Св. Ки. Охридски“
на работна наредба датирана 20.11.2000г.

20.11.2000г.
Билта
авторот,
Ленче Андоновска

Ракописи од писателот Радован П. Цветковски

Д-р Александар Стерјовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а добар дел му се со посвета.


Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- собрани дела,
- едиции од книги,
- зборници од народни умотворби,
- зборници од симпозиуми,
- стручна литература од областа на фолклорот и етнологијата,
- стручна литература од областа на историјата,
- десет речници.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме :

- *Показалец њ на печатанитџ прџз XIX век - Бџлгарски народни пјасни, 1815 - 1860* од Антон П. Стоиловџ;
- *Речник из книжевних сѳарина* во 3 тома;
- *Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena* од Бранислав Крстиќ, 1984 год.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски, српскохрватски, бугарски и руски, а мал дел е на светските јазици.



Раритетни книги од библиотеката

М-р Јован Кочанковски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а добар дел му се со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на историјата;
- стручна литература од областа на уметноста;
- монографии;
- белетристика од познати светски и македонски автори;
- собрани дела;
- комплет делата на Ленин на руски јазик;
- зборници од историја и симпозиуми;
- мемоарите на Черчил и други мемоарски изданија;
- енциклопедии на Лексикографскиот завод во 7 тома, Британика во 10 тома;
- речници од Блаже Конески и Кепески;
- 40 атласи, како на пример: *Велики атлас светѝа* (1973 год.), *Атлас светѝске ѝовјестѝи* и др.;
- периодични публикации, односно весници „Нова Македонија“ набавуван и следен од 1960 година, „Гласник“ и др.

Раритетни книги има повеќе, од кои ги издвојуваме:

- *Движењето отсамъ Вардара и Борбата Св врховист,* 1927 г., по спомени од Јане Сандански;

- *Македонија и Блгарско вздрждане во 19 век*, 1927 год.;
- *Листи за науки, книжевност и друштвени животи*, 1910 година;
- *Албум – Македонија*, 1931 година, на бугарски јазик со резиме на француски јазик;
- *Историја Југославија*, 1979 година;
- *Историја народа Југославије*, 1950 година;
- *Историја човечанства* во 10 тома;
- *Историја на руски јазик*, I книга, 1956 година;
- *Илустрирана историја на светот*, 1969 год.



Дел од книгите во библиотеката

Љупка Балојани

професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а мал дел им е посветен.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- комплети книги;
- книжевни критики;
- стручна литература од областа на уметноста со осврт кон сликарството;
- митолошка литература и тоа: грчка, староегипетска, староиндиска и персиска литература;
- стручна литература од областа на архитектурата и градежништвото;
- десет речници;
- три енциклопедии.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српско-хрватски јазик, а помалиот дел е на македонски, англиски јазик и др.



Посебно драга книга и е „Горски Вијенац“ мал формат.

Ристосија Обедниковска

професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нејзина.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нејзина страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- стручна литература од областа на јазикот, грама-
тиката;
- предметна и проширена литература;
- лектирни изданија;
- мали џепни книги;
- книжевна критика;
- литература од областа на медицината;
- енциклопедии;
- речници;
- лексикон од Вујаклија.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски јазик, а помал дел на француски и англиски јазик.



*Посебно и се драги делата на Методија Фотев
и со љубов пристапува кон неговите дела*

Јован Дербанов

адвокат

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- специјализирана библиотека од областа на правните науки;
- стручна литература од областа на религијата (Библија на повеќе светски јазици) и многу стари и вредни книги;
- белетристика од познати светски и македонски автори;
- голем број на енциклопедии.

Фондот е на српскохрватски јазик, бугарски, руски, англиски и словенечки јазик.

Поседуваат раритетни книги и тоа:

- *Нови Завети Исуса Христѝа*, 1847 г., превел Вук Караџиќ,
- *Мисионерска ѝисма*, 1893 година,
- *Мали молиѝвеник*, 1935 година,
- *Огледало* од Кирил Пејчиновиќ, 1816 година,
- *Слово и ѝоучение*, 1868 година.



Дел од раритетните книги во оваа библиотека



Фрагмент од библиотеката на Јован Дереванов

Д-р Душко Николовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и добар дел наследен од неговиот татко. Во далечната 1942 година еден дел од книгите им бил одземен од полицијата.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на медицината;
- стручна литература од областа на психологијата;
- белетристика од познати светски и македонски автори, како и класици од 1933 година;
- литература од областа на митологијата;
- речници и
- енциклопедии.

Фондот е на српскохрватски, бугарски, руски, француски и германски јазик.

Поседуваат раритетни книги и тоа:

- *Свезнање*, 1933 година,
- *Судска медицина*, 1933 година,
- *Carte De Rugaciune* од XIX век.



Раритетни книги од библиотеката

Здравко Божиновски

професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски класици,
- литература од областа на историјата,
- литература од музичката област,
- критики - книжевност,
- речници,
- енциклопедии.

Најголемиот дел од книжниот фонд е на македонски и српскохрватски јазик, а помал дел има и на други јазици (руски, бугарски и англиски).

Посебно внимание заслужува *Толковниот руско-руски речник* од Владимир Даљ, во четири тома.



Раритетни книги од библиотеката

Емилијан Вилос

универзитетски професор

Располага со 2000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и дел семејно наследени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на природните науки (математика);
- стручна литература од областа на градежништвото;
- стручната литература од областа на правните науки;
- енциклопедии;
- речници на француски, италијански, латински, грчки и руски јазик;
- колекција на слики од македонски уметници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски, а мал дел на француски и англиски јазик.



Авторски труд на сопственикот

М-р Сашо Огненовски

Располага со 2000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и дел со посвета и подароци.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- научно-стручна литература од областа на драматургијата и филмската уметност;
- белетристика од познати светски и македонски автори;
- еден дел од стручната литература е во копирана форма;
- добар дел поседува драмска литература во оригинал и превод на македонски и српски јазик;
- енцикопедии;
- речници на англиски, француски и руски јазик;
- литература од областа на комуникологијата;
- критики за драмски и филмски дела;
- комплети на дела од областа на драмата;
- ракописи на свои дела;
- CD.

Поголемиот дел од фондот е на македонски, српскохрватски и англиски јазик.



Раритетна книга од библиотеката

Ѓорѓи Димовски - Цолев

професор

Располага со 1700 наслови монографски публикации и 2000 примероци.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а мал дел му се подарени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на историјата;
- учебници по историја;
- белетристика од познати светски и македонски автори од сите видови и жанрови;
- книжевна критика;
- поезија;
- стручна литература од областа на уметноста;
- стручна литература од областа на педагогијата;
- стручна литература од областа на филозофијата;
- библиографии;
- документи од различни области;
- збирки од филателија и нумизматика;
- збирка македонски значки;
- есеи, патописи, мемоари и дневници;
- плакати;
- 15 енциклопедии;
- периодични публикации;
- роднокрајна литература.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а помал дел од книжниот фонд е на српскохрватски и бугарски јазик.



Ракописите се подарени и сместени во НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола, кои се чуваат по стандарди и прописи

Петар Ставрев

новинар

Располага со 1700 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а мал дел му се посветени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на фотографијата;
- стручна литература од областа на филмот, музиката и планинарењето;
- фотомонографии (околу 40 наслови) на познати светски автори;
- белетристика од познати светски и македонски автори;
- комплети книги.

Поседува раритетни книги и тоа:

- *Соновник*;
- книга од д-р Рајс, 1928 година;
- албум на Првата светска војна;

Поголемиот дел од книжниот фонд е на српско-хрватски јазик, а помалиот дел е на македонски и англиски јазик.



Раритетни книги од библиотеката

Калиопа Кривашија Стилиновиќ

(советник за меѓународна соработка при Универзитетот

"Св. Климент Охридски" - Битола и почесен конзул на Р. Франција) И

Владимир Стилиновиќ

(градежен инженер)

Располага со 1500 наслови монографски публикации.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а мал дел е наследен.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

- белетристика од познати светски класици;
- современа француска белетристика;
- теорија на литература;
- историја на литература;
- монографии за познати уметници;
- монографии за познати светски градови (Виена, Париз, Лисабон и многу други);
- речници во голем број, има и во мал формат и тоа од 1848 год., од 1904 год. , 1918 год. и др.;
- енциклопедии 30 (архитектонски и од други области);
- француски граматика;
- колекција на познати стрипови;
- стручна литература од областа на лингвистика, француски јазик и литература;
- стручна литература од областа на архитектурата;
- колекција на кувари, и тоа на француски, грчки јазик и др.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски и француски јазик, а помал дел е на другите светски јазици.

Посебно драга им е книгата: *Nouveau petit Laroussé illustré* (на француски јазик) од 1940 година.



Раритетни книги од библиотеката

Ангелина и Димитар Димитровски

дипломиран филолог и архитект

Располага со 1300 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски класици и тоа на руски, француски, англиски, италијански и српско-хрватски јазик;
- поезија од Европа, Азија, Африка;
- драмска литература;
- филозофија;
- историја;
- психосоциологија;
- критики – книжевност;
- религија – Библија, Куран;
- историја на уметноста (архитектура, сликарство, музика);
- енциклопедии од Лексикографскиот завод;
- лексикони;
- монографии за градови, за личности, (специјализирани);
- околу десет речници;
- музикалии (грамофонски плочи, касети и CD со класична музика, концерти, симфонии и сл.).

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик а преостанатиот дел од книжниот фонд е на македонски, француски, руски, бугарски, англиски, полски, грчки и турски јазик.



Омилена книга на сопствениците

М-р Никола Талевски

Располага со 1200 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.


Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски автори, од македонски и битолски автори (роднокрајна библиотека);
- историска литература од областа на политиката;
- предметна и проширена литература;
- учебници на грчки јазик и скрипти;
- француски книги од Францускиот центар од Париз за сите степени на француски јазик и француската цивилизација;
- од областа на религијата помал дел (*Новиот завей*, *Илустрирана Библија*);
- економски енциклопедии;
- енциклопедии;
- периодични публикации за новинарство;
- од 1960 година до завршувањето на излегувањето на списанието ОСТЕН, комплетно го поседува и е средено по години;
- 50 броеви на фабрички весници;
- документарни филмови, и тоа за: *Битола* во 3 верзии од по 15 минути, за предавателот на Пелистер, за Голем Град по 30 мин., Хидро системот Стрежево по 30 мин., за Отешево по 30 мин., за Пелагонија

по 30 мин., за Националниот парк „Пелистер“ по 15 мин. посветен за Богоја Силјановски – човек кој спаси во времето на бугарската окупација 6 Еврејки (се вика *Би-човек*).

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српскохрватски јазик.



Книга од фондот на библиотеката

Михаил Бомбол

професор на Техничкиот факултет во Битола

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.

Почетоците на семејната библиотека се од Данаил Бомбол, неговиот татко (градежен инженер), потоа продолжува неговиот син Михаил Бомбол (професор на Техничкиот факултет во Битола) а денес наследената библиотека ја дополнува со нови наслови внуката проф. д-р Кристи Бомбол, професор на Техничкиот факултет во Битола.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нивна страна, а има и дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- специјализирана библиотека од областа на сообраќајот, електротехника, од технологија, геологија, градежништво и машинство;
- инженерски прирачници во 8 тома;
- белетристика од познати светски автори и македонски автори;
- комплекти книги од светски автори;
- застапена е во добар дел и поезијата;
- стручна литература од областа на историјата;
- енциклопедија во 13 тома (технички науки);
- енциклопедија од Ларус;
- колекција Музеите во светот, во издание на Вук Караџиќ.

За целокупниот книжен фонд постои Статистички преглед на литературата по автори и области и Регистар на книги.

Желба на сопствениците на семејната библиотека им била стручната литература од областа на електротехниката да се подари на Техничкиот факултет во Битола и така било постапено.

Фондот е на српскохрватски бугарски, француски, руски, англиски и македонски јазик.



Регистар на уредно водени книги

Д-р Никола Христовски

редовен професор на Факултетот за биотехнички науки

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова и исклучиво располага со стручна литература.


Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на ботаниката и зоологијата,
- Општа енциклопедија,
- Енциклопедија на Југославија,
- Ветеринарна енциклопедија.

Ги следи најновите изданија од областа на ботаниката и зоологијата.

Целокупниот книжен фонд е на англиски, руски, српски и македонски јазик.



Нова книга од библиотеката

Проф. д-р Добри Петровски

проректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Располага со 1000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и еден дел со посвета.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски класици,
- стручна литература од областа на менаџментот,
- стручна литература од областа на библиотекарството,
- енциклопедии,
- речници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски и српско-хрватски јазик.



Авторски труд на сопственикот

Д-р Јане Димулковски

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а мал дел е подарен.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- стручна литература од областа на медицината и неуропсихијатријата,
- белетристика од познати светски и македонски автори,
- поезија,
- енциклопедии,
- зборници од симпозиуми,
- периодични списанија од областа на медицината.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на бугарски, руски, српскохрватски јазик и англиски јазик, а помал дел е на македонски јазик.



Авторско дело од сопственикот

Цветанка Шундовска

раководител на канцеларијата за меѓународна соработка
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е семејна.


Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нејзина страна и од членовите на потесното семејство.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати домашни и светски класици и тоа руски, француски, англиски, италијански и српскохрватски јазик;
- комплети класици;
- стручна литература од областа на ликовната и музичката уметност;
- стручна литература за англиски јазик, педагогија и филозофија;
- стручна литература од теорија на литературата (критики) и филозофски критички осврти;
- драмска литература;
- историја на македонскиот народ;
- религиозна литература во мал дел;
- збирки на уметнички монографии на познати ликовни уметници, музеи и галерии;
- монографии за древната уметност на Инките и Маите;
- медицинска енциклопедија во 7 тома;
- мала медицинска енциклопедија во 6 тома;

- речници 10 (француски, англиски и италијански јазик);
- *асимил* комплети – аудио метода за учење на странски јазици (англиски, француски, италијански и шпански);
- периодични публикации: „Жена“, „Базар“, „Свијет“, „Денес“, „Пулс“, „Форум“.

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски јазик, еден значителен дел на македонски, а останатиот на англиски, француски и италијански јазик.



Книга од фондот на библиотеката

М-р Ана Тодорова

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично нејзина.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од нејзина страна.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

- стручна литература од областа на фармацијата и периферните области;
- 70 до 80% од книжниот материјал се од енциклопедиски тип, односно располагаат со многу податоци;
- материјали од симпозиуми;
- материјали од лични настапи на конгреси.

Книжниот фонд е на хрватски, српски, англиски, руски, француски, германски и македонски јазик.



Книга од фондот на библиотеката

Бранко Вржовски

писател

Располага со 1000 наслови монографски публикации.


Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а има и подарени книги.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- комплети книги,
- книжевни критики,
- лектирни изданија,
- роднокрајна литература,
- историска литература,
- речници,
- енциклопедии.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а помал дел од книжниот фонд е на бугарски јазик.



Книга од фондот на библиотеката

Богоја Таневски

писател

Располага со 1000 наслови монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, има дел кои му се подарени и еден дел на книги кои се добиени од награди.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати автори,
- историска литература,
- лектирни изданија,
- зборници од македонски автори,
- пет антологии,
- десет речници.

Поголемиот дел од фондот е на македонски јазик, а помал дел е на српскохрватски, руски и бугарски јазик.



Една од драгите книги на сопственикот

Ѓорѓи Михов

професор

Располага со 940 наслови монографски публикации и 50 дупликации.

Библиотеката е лично негова.

Поголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори;
- комплети книги;
- книжевни критики;
- лектирни изданија комплетно од 1 до 8 одделение;
- стручна литература од областа на педагогијата;
- граматика;
- речници од Конески;
- периодични публикации, меѓу кои: списанието „Литературен збор“ од првиот (1961) до последниот број, списанието „Младост“ од 1949 година, списанието „Иднина“ од 1950 година и сл.;
- роднокрајна литература.

Поголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик, а помал дел од книжниот фонд е на српскохрватски јазик.

За книжниот фонд уредно е воден регистар по години на набавување.

Витинио	Македонија	
20. Билзак Ожире	Бурлеска, Реалио	Б
5. 1. Чилио Гресо	Б. М. 1. Мелитодио, Мајстор, Шваро	В
2. Која женска зрел	Белов, 2. Јулијана	Г
3. Мајорска книга	2. Центри, мајорска Грешна македонска цивилизација, Тимејски	Д
4. Родилната книга	и Куртија, К. М. I	ДБ
5. Фјоти и будали на цурисвалент	3. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Е
6. — — — — — II	4. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Ж
7. Родилната книга	5. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	З
8. Велики	и Мајорска К. М. II	И
9. Евтимија Трајко	6. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Ј
10. Крешти во долината	7. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	К
11. Евтимија Трајко друг цурисвалент	8. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Л
Бурлеска, Реалио	9. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Љ
12. Витинио на Крешти во долината	10. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	М
Бурлеска, Реалио	11. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Н
13. Тимејски	12. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Њ
Бурлеска, Реалио	13. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	О
14. Свештенија, Бур	14. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	П
15. Свештенија, Бур	15. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Р
Бурлеска, Реалио	16. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	С
16. Свештенија, Бур	17. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Т
17. Свештенија, Бур	18. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Ќ
18. — — — — — II	19. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	У
Бурлеска, Реалио	20. Македонија, центри мајорска Грешна цивилизација, Тимејски	Ф
19. Тимејски и цурисвалент		Х
Бурлеска, Реалио		Ц
20. (а) Свештенија, Бур		Ч
		Џ
		Ш

Уредно воден регистар на книгите од библиотеката

Ѓорѓи Прчков

писател

Располага со 800 наслови на монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.


Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

- белетрискита од познати светски класици,
- литературни критики,
- стручна литература од областа на уметноста,
- стручна литература од областа на општествените науки,
- историја,
- енциклопедии,
- седум лексикони,
- добиени дипломи,
- роднокрајна збирка, која е азбучно средена, со околу 400 примероци,
- сопствени авторски наслови - 26.

По големиот дел од фондот е на македонски јазик.

Посебно драги му се делата на Владимир Костов, а особено романот „Учителот“.



Една од омилените книги на сопственикот на библиотеката

Петар Чукалев

новинар

Располага со 800 наслови монографски публикации


Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а мал дел му се посветени.

Библиотеката располага со следниот книжен фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- добар дел има и роднокрајна литература,
- поезија од домашни и странски автори,
- комплети на книги,
- стручна литература од областа на историјата на македонскиот народ,
- литература за Евреите,
- литература за Егејците,
- речници 2 (два).

Поголемиот дел од фондот е на српскохрватски и македонски јазик, а помал дел е на руски и англиски јазик.



Жамила Колономос
Д-р Вера Весковик - Вангели

ЕВРЕИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА
1941 - 1945



Омилена нига на сопственикот

Димче Миновски

новинар

Располага со 600 наслови и 1000 примероци монографски публикации.

Библиотеката е лично негова.

Најголемиот дел од книжниот фонд е набавен со купување од негова страна, а околу 10 наслови му се посветени.

Библиотеката располага со следниот фонд:

- белетристика од познати светски и македонски автори,
- добар дел има и роднокрајна литература,
- литература од областа на спортот,
- енциклопедии,
- пет речници.

Посебно драги му се *делата на Харл Вајџ*, и *ишоа се сџари* книги на *срџскохрвајски јазик*.



Книга од фондот на библиотеката

РЕГИСТАР НА ИМИЊА

А	
Алушевска, Марија	39
Алушевски, Илија	39
Ангелковски, Борис	22
Б	
Балојани, Љупка	47
Божиновски, Здравко	55
Бомбол, Михаил	71
В	
Вилос, Емилијан	57
Вржовски, Бранко	83
Д	
Деребанов, Јован	51
Димитровска, Ангелина	67
Димитровски, Димитар	67
Димовски-Цолев, Ѓорѓи	61
Димуљковски, Јане	77
Ѓ	
Ѓоревски, Тоде	18
К	
Константинов, Душко	13
Костов, Владимир	31
Кочанковски, Јован	45
Кочовски, Никола	33
Кривашија-Стилиновиќ, Калиопи	65
М	
Маслинков, Божидар	24
Миновски, Димче	93
Михов, Ѓорѓи	87

Н	
Николовски, Душко	53
О	
Обедниковска, Ристосија	49
Огненовски, Сашо	59
Огненовски, Трајко	29
П	
Пановски, Доне	37
Петар, Митрополит Преспанско-пелагониски и администратор Австралиски и Новозеландски	16
Петревска, Снежана	26
Петревски, Тоде	26
Петровски, Добри	75
Прчков, Ѓорѓи	89
Р	
Радевска, Радица	20
Радевски, Борче	20
Размовски, Методија	35
С	
Ставрев, Петар	63
Стерјовски, Александар	43
Стилиновиќ, Владимир	65
Т	
Талевски, Никола	69
Таневски, Богоја	85
Тодорова, Ана	81
Х	
Христовски, Никола	73
Ц	
Цветковски, Радован П.	41
Ч	
Чукалев, Петар	91
Ш	
Шундовска, Цветанка	79

Ленче Андоновска
ПРИВАТНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВО БИТОЛА

Насловна страница
Пеце Илиевски

Компјутерска подготовка
и ликовно уредување
Гордана Пешевска

Печати
МИКЕНА - Битола

Тираж
300

Битола, 2006.

*Книгата е финансирана од Министерството за култура
на Р. Македонија*

